



Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Образец МЛЕКО. 01

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/18 и 224/18).

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СУРОВО МЛЕКО И ДОБИЕНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО МЛЕКАРИТЕ во 2019 година

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Деловен субјект - назив _____

(единицата во состав, локалната единица, го впишува својот назив и полниот назив на субјектот во чиј состав е)

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реден број на единицата во состав (локалната единица) _____

--	--	--	--	--

Општина _____

--	--	--	--	--

Населено место _____

--	--	--	--	--	--

Улица _____ број _____

Телефон _____

Е-пошта _____

Дејност според НКД Рев.2 _____

--	--	--	--	--

Лице за контакт (име и презиме) _____

Табела 1. Влез на сурово млеко

Ред. бр.	Вид на млеко	Количина, литри	Просечна содржина на масти, %	Просечна содржина на протеини, %
	1	2	3	4
1	Кравјо млеко			
2	Овчо млеко			
3	Козјо млеко			
4	Вкупно - од фарми (1+2+3)			
5	Увоз од ЕУ			
6	Увоз од други земји			
7	Вкупно - влез на млеко (4+5+6)			

Табелата 1 ја пополнуваат само млекарите кои откупуваат млеко директно од земјоделските стопанства, или преку откупни станици, или имаат сопствено производство.

Табелата 2, во продолжение, ја пополнуваат сите млекари.

Табела 2. Добиени млечни производи

Шифра	Вид на производ	Количина		Содржина на маснотии, %
		килограми	литри	
	1	2	3	4
1	Свежи производи			
11	Конзумно млеко			
111	Сурово млеко			
112	Полномасно млеко			
1121	Пастеризирано			
1122	Стерилизирано			
1123	УХТ			
113	Полуобезмастено (полуобрано) млеко			
1131	Пастеризирано			
1132	Стерилизирано			
1133	УХТ			
114	Обезмастено (обрано) млеко			
1141	Пастеризирано			
1142	Стерилизирано			
1143	УХТ			
12	Матеница			
13	Павлака			
131	- павлака со содржина на масти до 29%			
132	- павлака со содржина на масти над 29%			
14	Ферментирани млечни производи			
141	- со адитиви			
142	- без адитиви			
15	Млечни пијалаци			
16	Останати млечни производи			
2	Преработки			
21	Кондензирано млеко			
211	- незасладено			
212	- засладено			
22	Млечни производи во прав			
221	Павлака во прав			
222	Полномасно млеко во прав			
223	Полуобезмастено млеко во прав			
224	Обезмастено млеко во прав			
225	Матеница во прав			
226	Останати млечни производи во прав			
23	Путер и други жолтомасни млечни производи			
231	Путер			
2311	Традиционален путер			
2312	Рекомбиниран путер			
2313	Путер од сурутка			
232	Топен путер и масло од путер			

Табела 2. Добиени млечни производи

Шифра	Вид на производ	Количина		Содржина на маснотии, %
		килограми	литри	
	1	2	3	4
233	Останати жолти масни млечни производи (со кајмак)			
2331	Кајмак			
2332	Останати жолти масни млечни производи (без кајмак)			
24	Сирење			
241	Сирење по вид на млеко			
2411	Кравјо			
2412	Овчо			
2413	Козјо			
2414	Останати (мешани)			
242	Сирење според тврдоста (реолошки карактеристики)			
2421	Мeko			
2422	Полумeko			
2423	Полутврдо			
2424	Тврдо			
2425	Екстратврдо			
2426	Свежо			
25	Обработено сирење			
26	Казеин и казеинати			
27	Сурутка, вкупно			
271	- испорачана во течна состојба			
272	- испорачана во концентрирана состојба			
273	- испорачана во прав или блок			
274	Лактоза (млечен шеќер)			
275	Лактоалбумин			
28	Други млечни преработки			
3	Обезмастено млеко и матеница вратени на стопанствата			
5	Останата употреба			

Забелешка:

Податоците за количините на добиени свежи производи и преработки во табелата Т.2 ДОБИЕНИ ПРОИЗВОДИ претставуваат количини на готови производи наменети за директна потрошувачка, односно за дистрибуција во трговијата.

За да се избегне дуплирање, не се опфаќаат количините на:

а) производи кои млекарата ги продала на друга млекара во земјата, без оглед на тоа за која цел тие количини ќе бидат употребени (пакување или понатамошна обработка);

б) сопствени млечни производи употребени од страна на млекарата како суровина на истата млекара за производство на други млечни производи.

1 - Свежи производи: опфатени се консумно млеко, матеница, павлака, ферментирани млека, млечни пијалаци и останати свежи млечни производи.

2 - Преработки: опфатени се кондензирано млеко, млечни производи во прав, путер и други жолтомасни млечни производи, сирење, обработено сирење, казеин и казеинати, сурутка и останати млечни преработки (да се наведе).

3 - Обезмастено млеко и матеница вратени на стопанствата: количини на обезмастено млеко и матеница кои се вратени на стопанството (главно за исхрана на добитокот). Сурутката вратена на стопанствата се впишува под шифрата 27.

5 - Останата употреба: количини на полномасно и обрeзмастено млеко (во сите облици) доставени до прехранбената индустрија (на пр., за производство на сладолед) или наменети за исхрана на животни (во сите облици, без количините прикажани под шифра 3).

Не се опфатени количините на млечни производи кои се доставени до други млекари.

Табела 3. Извоз и увоз на млечни производи од млекарите

Шифра	Вид на производ	Извоз		Увоз	
		во ЕУ	во останати земји	од ЕУ	од останати земји
	1	2	3	4	5
1	Свежи производи				
112	Полномасно млеко, л				
113	Полубезмастено млеко, л				
114	Обезмастено (обрано) млеко, л				
12	Матеница, л				
13	Павлака, л				
14	Ферментирани млечни производи, л				
15	Млечни пијалаци				
16	Останати млечни производи, л, кг				
2	Преработки				
21	Кондензирано млеко, л				
22	Млечни производи во прав, кг				
23	Путер и други жолтомасни млечни производи, кг				
24	Сирење, кг				
25	Обработено сирење, кг				
26	Казеин и казеинати, кг				
27	Сурутка, кг				
28	Други млечни преработки, л, кг				

Забелешка:

Потребно време за пополнување на прашалникот

минути

За дополнителни информации може да се обратите до Државниот завод за статистика на телефон:
02/3295- 745

Место _____

Дата _____

Име и презиме на лицето одговорно за
пополнување на извештајот

(М.П.)

Раководител на деловниот субјект
за кој се пополнува извештајот